

# Службен гласник

## на општина Валандово

Број 3

28 февруари 2018 година, среда



[www.valandovo.gov.mk](http://www.valandovo.gov.mk)

### СОДРЖИНА

#### Совет на Општина Валандово:

- Решение** за објавување на Програмата за одржување на јавно осветлување во Општина Валандово за 2018 година ..... 3
- Програма** за одржување на јавното осветлување во Општина Валандово за 2018г. .... 3
- Решение** за објавување на Програмата за јавна чистота во Општина Валандово за 2018 година ..... 5
- Програма** за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2018 година ..... 5
- Решение** за објавување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година ..... 6
- Програма** за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година ..... 6
- Решение** за објавување на Одлуката за распоредување на средствата од блок дотацијата на општинските основни училишта на Општина Валандово ..... 8
- Одлука** за распоредување на средствата од блок дотацијата на општинските основни училишта на Општина Валандово ..... 8
- Решение** за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово ..... 9
- Одлука** за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово..... 9
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово ..... 10
- Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово ..... 10
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ с. Удово ..... 10
- Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ с. Удово ..... 10
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос ..... 11
- Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос ..... 11
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Ученички спортски клуб Валандово ..... 11
- Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Ученички спортски клуб Валандово ..... 11
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Ловно Друштво „ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер ..... 12
- Одлука** за одобрување на средства на Ловно Друштво „ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер ..... 12
- Решение** за објавување на Одлуката за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово ..... 12
- Одлука** за одобрување на средства за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово..... 13
- Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за лекување на Димов Никола од с. Иловица, Општина Босилово ..... 13
- Одлука** за одобрување на средства за лекување на Димов Никола од с.Иловица, Општина Босилово ..... 13
- Решение** за објавување на Одлуката за

одобрување на средства на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија за печатење на книга „Гевгелиско-Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово .....	13	41. <b>Решение</b> за објавување на Решението за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 год. ....	18
26. <b>Одлука</b> за одобрување на средства на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија за печатење на книга „Гевгелиско-Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово .....	14	42. <b>Решение</b> за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година .....	18
27. <b>Решение</b> за објавување на Одлуката за покренување на иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово .....	14	43. <b>Решение</b> за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа „25 Мај“ Валандово .....	18
28. <b>Одлука</b> за покренување на иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово .....	14	44. <b>Решение</b> за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа „25 Мај“ Валандово .....	19
29. <b>Решение</b> за објавување на Одлуката за определување на режим на сообраќај на улици во град Валандово .....	15	45. <b>Решение</b> за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 30.06.2017 година .....	19
30. <b>Одлука</b> за определување на режим на сообраќај на улици во град Валандово .....	15	46. <b>Заклучок</b> за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово во извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 30.06.2017 година .....	19
31. <b>Решение</b> за објавување на Одлуката за пренесување на вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште Општина Валандово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово .....	15	47. <b>Решение</b> за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2017 година .....	19
32. <b>Одлука</b> за пренесување на вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште Општина Валандово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово ....	15	48. <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2017 год. ....	20
33. <b>Решение</b> за објавување на Одлуката за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план .....	16	49. <b>Решение</b> за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово во 2017 година .....	20
34. <b>Одлука</b> за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план .....	16	50. <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работата на ТППЕ Валандово во 2017 година.....	20
35. <b>Решение</b> за објавување на Одлуката за донесување на Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација .....	17	51. <b>Решение</b> за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2017 година .....	20
36. <b>Одлука</b> за донесување на Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација .....	17	52. <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2017 година .....	21
37. <b>Решение</b> за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година .....	17	53. <b>Решение</b> за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година .....	21
38. <b>Решение</b> за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година .....	17	54. <b>Заклучок</b> за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 год... ..	21
39. <b>Решение</b> за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово за 2018 год. ....	18		
40. <b>Решение</b> за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово за 2018 година .....	18		



Нас.место	Потег/ од сијалично место број до сијалично место број	Надодолнување		
		Поставување на метален столб/ бр	Канделабра /бр	СКС кабел /м
Брајковци	од см. 24 спрема см.77	-	1	40
Брајковци	од см.26 до см.71	-	1	40
Брајковци	од см.70 до см.72	1	1	45
Брајковци	од см.52 до см.73	-	1	40
Брајковци	од см.18 спрема см.75 и 76	2	2	80
Брајковци	од см.51 до см.74	1	1	50
Балинци	од см.43 спрема 56,57,59 и 60	-	4	230
Балинци	од см.43 спрема см.48	-	-	40
Балинци	од см.41 спрема см.63	1	1	40
Балинци	од см.29 спрема см.62	1	1	45
Балинци	од см.42 спрема см.46 и 47	2	2	90
Балинци	од см.40 до см.61	1	1	35
Балинци	од см.40 до см.58	1	1	40
Марвинци	од см.46 спрема см.82 и 83	2	2	80
Марвинци	од см.48 спрема см.79 и 80	2	2	80
Марвинци	од см.64 спрема см.71	1	1	45
Грчиште	од см.26 спрема см.31	1	1	30
Грчиште	од см.30 спрема см.32	1	1	30
Грчиште	од см.1 спрема см.33,34 и 35	3	3	140
Казандол	од см.15 спрема см.14	1	1	45
Казандол	од см.1 спрема см.21 и 22	2	2	90
Казандол	од см.19 спрема см.20	1	1	40
Казандол	оОд.см1 до см.22	2	2	80
Калково	од см.16 спрема см.17,18,19,32	4	4	180
Калково	од см.21 спрема см.33	1	1	45
Калково	од см.10 спрема см.9	-	-	60
Калково	од см.5 спрема см.6	1	1	40
Калково	постав.осп.канделабри-см.8 и 31	-	2	-
Јосифово	потег од см.76 спрема см.213	-	1	85
Јосифово	потег од см.147 спрема см.212	-	1	40
Пирава	од см.185 спрема см.187 и 188	2	2	70
Пирава	см.34 до см.35	1	-	-
Пирава	од см.105 до см.252	-	1	40
Пирава	од см.24 спрема см.257	4	4	180
Пирава	од см.149 спрема см.129	1	1	30
Пирава	од см.1 спрема см.253	1	1	45
Раброво	потег од см.33 спрема см.40	1	1	40
Раброво	потег од см.11 спрема см.17	1	1	30
Раброво	потег од см.19 спрема см.41	1	1	50
Валандово	потег од см.475 спрема см.675	3	3	120
Валандово	од см. 476 до см.679	2	2	80
Валандово	од см.251 спрема фаратка	6	6	250
Собри	потег од см.17 спрема см.43	1	1	50
Башибос	потег од см.22 спр. см.30	1	1	30
Башибос	од см.23 до см.32	2	2	80
Дедели	од см.9 спрема см.12	-	-	30
Дедели	од см.31 спрема см.36	-	-	60
Удово	од см.5 до см. 156 и 157	2	2	80 ППООА
Удово	од см.46 до см.158	1	1	40
	<b>ВКУПНО</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>3180</b>

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шестата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/3  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/2008, 64/2009, 88/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16), член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 4 и член 21 став 1 точка 15 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шестата редовна седница одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

## ПРОГРАМА

за одржување на јавна чистота во Општина Валандово за 2018 година

### 1. Вовед

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивно финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миеење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густината на населеноста;
- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- степенот на нечистотија;
- степенот на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.);
- инфраструктурните сообраќајни услови;
- делувањето на градежните оперативи, кои со своите возила се јавуваат како

едни од најголемите загадувачи на јавните сообраќајни површини.

Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини на јавните објекти, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување.

Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

### 2. Вид, обем, динамика и начин на извршување на работите

Одржување на јавната чистота ќе се состои од :

- Метење и миеење на улиците и булеварот како и метење на сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;

### 3. Поставување садови за отпад и обезбедување на јавни санитарни јазли

За одржување на јавната чистота на јавните површини и отворени простори пред јавни објекти онаму каде што нема ќе се постават соодветни садови за фрлање на отпадоци и ќе се обезбедат јавни санитарни јазли.

Во моментот јавни санитарни јазли има во централното подрачје на Валандово.

За одржување на јавната чистота, согласно потребите, ќе се набават и постават канти – садови од 120 литри, метални контејнери од 1.1м<sup>3</sup> и пластични садови за селектирање на отпад.

### 4. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите ќе се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Исчистените диви депонии се потврдуваат со доставување на месечен преглед од страна на Јавното претпријатие, а на кој одобрување дава Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

### 5. Начин на финансирање

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Валандово ќе се

обезбедат од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, Програма Ј4 и истите изнесуваат 1.500.000,00денари.

#### 6. Извршител на програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈП „Комунален сервис“ Валандово.

ЈП „Комунален сервис“ Валандово изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите, ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

#### 7. Надзор над извршувањето на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

Инспекциски надзор над извршувањето на Програмата врши Комуналниот инспектор на Општина Валандово.

#### 8. Завршни одредби

Програмата за одржување на јавна чистота на Општина Валандово за 2018 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/22 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/4 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 80-а, став 1 од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16 и 132/16), член 22, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/2002), член 15, став 1, точка 1, член 45 и член 47, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### ПРОГРАМА

за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2018 година

А. Под урбана опрема се смета: опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларни претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Б. Со оваа програма се утврдува видот, големината и локациите и објектите на кои може да се постави урбаната опрема.

Б-1. На градското шеталиште и на плоштадот во Валандово се дозволува поставување на тераси со или без настрешници.

Б-1.1 За терасите пред угостителските објекти на источниот крак на улица Маршал Тито, максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина до 1,5 м до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот.

По исклучок од претходниот став на оваа точка доколку не е поднесено барање за поставување на урбана опрема од деловните објекти од спротивната страна на улица Маршал Тито, максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот

објект и длабочина до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот. Во ваквиот случај согласно просторните услови на улица Маршал Тито да се води сметка во секој момент да има минимум 3,0 м слободен простор за непречена комуникација на специјални возила. Одобрението за поставување на урбана опрема се издава за период од максимум 30 дена со можност за повеќекратно продолжување, со ново одобрение за поставување на урбана опрема.

Б-1.2 За терсите пред угостителските објекти на западниот крак на улица Маршал Тито, максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот.

Б-2 На градскиот плоштад се дозволува поставување на 1 (еден) покриен шанк.

Б-2.1 На просторот околу шанкот се дозволува поставување и на тераса со или без настрешници. Шанкот и придружната тераса да бидат сместени на платото пред споменикот на жртвите од земјотресот од 1931 година.

Б3 На улица Маршал Тито во с.Јосифово се дозволува поставување на тераси со или без настрешници на постоечките деловни објекти, а максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина на целиот тротоар.

Б-4 На електричните столбови и канделабри во сопственост на Општина Валандово се дозволува поставување рекламни и информативни паноа со максимални димензии од 1,0 x 1,0 м.

Б-5 Постојните рекламни паноа и билборди кои се легално поставени и кои со својот габарит не го попречуваат нормалното функционирање на сообраќајот се предвидуваат во оваа програма. Нови рекламни паноа може да се предвидуваат за поставување по барање на странки со дополнување на оваа програма преку Советот на Општина Валандово.

Б-6 Во дворот на караула Бајрамбос (КП 614 КО Бајрамбос мв “Келеш”) се предвидува поставување на урбана опрема за содржинско уредување на дворот на караулата со детски игралишта, клупи, фонтани, чешми летниковци и слични содржини

Б-7 На КП 3695 КО Градец ГР (плоштад во село Удово) се предвидува поставување на урбана опрема во функција на оплеменување на просторот како клупи, фонтани, чешми, летниковци и слични содржини.

Б-8 На ЈП Комунален сервис му се дозволува поставување на урбана опрема која е во функција на одржување на хигиената и оплеменување на просторот, во градот Валандово и населените места како: корпи за отпадоци, контејнери, клупи, жардинерии за цвеќиња.

Б-9 На ЈП Комунален сервис му се дозволува замена на оштетената и уништена урбана опрема која е веќе поставена, во градот Валандово и населените места како: корпи за отпадоци, контејнери, клупи, жардинерии за цвеќиња детски игралишта.

В Со оваа програма се утврдува и рокот за поставување и отстранување на урбаната опрема.

В-1 Урбаната опрема од точка Б-1 до Б-3 може да се поставува во интервалот помеѓу 01.01.2018 и 31.12.2018 година.

В-1.1 Урбаната опрема од точка Б-1.1 став 2 може да се поставува во интервалот помеѓу 01.01.2018 и 31.12.2018 година со рок на поставување од најмногу 30 дена со можност за повеќекратно продолжување за 30 дена доколку во претходниот период нема поднесено барање за поставување на урбана опрема од деловните објекти од спротивната страна на улица Маршал Тито.

В-2 Поставувањето на урбаната опрема од точка Б-4 до Б-9 се предвидува на неопределено време.

Г Со оваа опрема се предвидува и начинот на одобрување и потребната документација за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема:

Г-1 За урбаната опрема од точка Б-1 до Б-3, барателот кон барањето треба да приложи и графички прилог копија од катастарски план (во хартиен или дигитален формат) со исцртани граници на терасата до каде се предвидува зафаќање од просторот. Урбаната опрема се поставува по издавање на одобрение за поставување на урбана опрема, согласно Законот за градење. По издавањето на одобрението барателот е должен покрај урбаната опрема која служи за угостителски цели, на границите на терасата да постави урбана опрема која јасно ќе ја означи границата на терасата (жардинерии за цвеќиња, монтажни павер елементи кои служат за оградување и сл).

Г-1.1 За случаите од точка Б1.1 став 2, барателот е должен за секое продолжување до Општина Валандово да доставува ново барање за поставување на урбана опрема.

Г-2 За урбаната опрема од точка Б-4 за несветлечки рекламни паноа, не е потребна дополнителна документација. За светлечки рекламни паноа барателот кон барањето треба да приложи и основен проект фаза електрика изготвен согласно Законот за градење.

Г-3 За урбаната опрема од точка Б-4, за постојните рекламни паноа не е потребна дополнителна документација. За поставување на нови рекламни паноа барателот кон барањето треба да приложи основен проект фаза архитектура и фаза статика, а за светлечки рекламни паноа и фаза електрика изготвен согласно Законот за градење.

Г-4 За урбаната опрема од точка Б-6 и Б-7, барателот кон барањето треба да приложи основен проект согласно Законот за градење.

Г-5 За урбаната опрема од точка Б-8 и Б-9, барателот кон барањето треба да приложи програма усвоена од Советот на општина Валандово во која детално ќе биде наведена местоположбата, големината и изгледот на урбаната опрема.

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-25/26 Совет на Општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за распоредување на средствата од блок дотацијата на општинските основни училишта на Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за распоредување на средствата од блок дотацијата на општинските основни училишта на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/5  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 162 став 3 и член 166 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.103/08, 33/10, 116/10,156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 22 став 1 точка 8, член 36 став 1 точка 6 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 8, член 21 став 1 точка 29 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за утврдување на мерила и критериуми за распоредување на средствата од блок дотацијата на општинските основни училишта на Општина Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука, се утврдуваат мерилата и критериумите според кои ќе се врши распоредување на средствата од блок дотацијата за основно образование на општинските основни училишта на Општина Валандово.

#### Член 2

Општина Валандово распоредување на средствата од блок дотацијата, за реализација на образовно-воспитниот процес во училиштата за основно образование во Општина Валандово, ќе го врши според следните мерила и критериуми:

- Број на ученици во училиштето;
- Број на вработени;
- Број на паралелки
- Број на објекти.

#### Член 3

Распоредувањето на средствата од блок дотацијата за секој од корисниците ќе се врши според следната формула :

$$БД = K1 + K2 + K3 + K4$$

БД- Блок дотација  
K1- Број на ученици  
K2- Број на вработени  
K3- Број на паралелки  
K4- Број на училишни објекти

Притоа распоредувањето на бодовите по училишта ќе се врши на следниот начин:



Критериуми за распределба на блок дотација	Бодови	вкупно	распределба	
			ООУ „Јосип Броз Тито“	ООУ „Страшо Пинџур“
К1 Број на ученици	25	986 (100%) 25 бода	670 (68%) = 17 бода	316 (32%) = 8 бода
К2 Број на вработени	25	140 (100%) 25 бода	95 (68%) = 17 бода	45 (32%) = 8 бода
К3 Број на паралелки	25	63 (100%) 25 бода	43 (68%) = 17 бода	20 (32%) = 8 бода
К4 Број на училишни објекти	25	13 (100%) 25 бода	8 (62%) = 15,5 бода	5 (38%) = 9,5 бода
ВКУПНО БОДОВИ 100		100 бода	66,5 бода	33,5 бода

Имајќи го во предвид вака утврдениот број на бодови и процент на учество на секое од општинските основни училишта, распределбата на блок дотацијата по корисници е следната:

#### ООУ „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ Валандово

K1=17 бода или 68%  
K2=17 бода или 68%,  
K3=17 бода или 68%  
K4=15,5 бода или 62%

Вкупно 66,5 бода или 66,5%

#### ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“ Јосифово

K1=8 бода или 32%  
K2=8 бода или 32%  
K3=8 бода или 32%  
K4=9,5 бода или 38%

Вкупно 33,5 бода или 33,5%

#### Член 4

Добиените средства од блок дотацијата, се распоредуваат согласно критериумите утврдени со член 3 од оваа Одлука и се пренесуваат на секое од основните училишта.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува од 01 јануари 2018 година.

Бр.08-25/3 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/6  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62, во врска со член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 11, член 45 и член 47 став 1, во врска со член 15 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26. 02.2018 година, донесе

#### ОДЛУКА

за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализација на Проектот „Изградба на повеќе наменско игралиште во с.Калково“, Валандово

#### Член 2

За реализација на Проектот „Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Калково“ Валандово, чија вкупна вредност изнесува 3.506.832,00 денари, Општина Валандово, како партнер ќе учествува со сопствени средства во висина од 50% од вредноста на инвестицијата или со средства во износ од 1.753.416,00 денари.

Средства од став 1 на овој член се предвидени во Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, во Програмата ЛА спорт и рекреација (капитални трошоци), ставка 482920- Изградба на други објекти.

Останатите средства во износ од 1.753.416,00 денари ќе ги обезбеди Бирото за регионален развој на Република Македонија.

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/4 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/7 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 200.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово за реализација на програмски активности за натпреварување во втората фудбалска лига-Исток во сезоната 2017/18 година .

#### Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски клуб

„Победа“ Валандово број 200001634535837 депонент Стопанска банка.

### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/5 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ с.Удово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ с.Удово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/8 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2017 година, донесе

### ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на ФК „Младост“ Удово, за реализација на програмски активности за натпреварување во третата македонска фудбалска лига-Југ во сезоната 2017/18

година .

#### Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски клуб „Младост“ Удово број 200002512222489 депонент Стопанска банка.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/6 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/9 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2017 година, донесе

#### ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се

одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на Фудбалски клуб „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос, за реализација на програмски активности за натпреварување во третата македонска фудбалска лига-Југ во сезоната 2017/18 година .

#### Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Фудбалски клуб „ПАРТИЗАН БАШ“ с.Башибос број 240270107563170 депонент УНИ банка.

#### Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/7 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

#### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Училишен спортски клуб Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Училишен спортски клуб Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/10 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Училишен Спортски Клуб - Валандово

**Член 1**

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 32.000,00 денари, на Училишен Спортски Клуб Валандово, секција за одбојка (женски), за покривање на патни трошоци за учество на натпревари и бараж натпревари во државна конкуренција во категорија пионерки, кадетки и младинки во натпреварувачката 2017/18 година.

**Член 2**

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Училишен Спортски Клуб Валандово

**Член 3**

Корисникот е должен одобрените средства наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/8 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства на Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/11 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**

за одобрување на средства на Ловно Друштво „ОРЕЛ“ Валандово за организирање на ловечка вечер

**Член 1**

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 50.000,00 денари, на Ловното Друштво „ОРЕЛ“ Валандово, за набавка на ловен карабин, како главна награда која се доделува на ловната вечер, која традиционално се одржува секоја година по завршувањето на ловната сезона.

**Член 2**

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463190 останати трансфери до невладини организации на сметка на Ловно Друштво „ОРЕЛ“ Валандово 200000003864375 депонент Стопанска Банка.

**Член 4**

Корисникот е должен одобрените средства наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/9 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово, што

Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/12 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, за набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово.

#### Член 2

Во висина на одобрените средства од член 1 на оваа Одлука да се изврши набавка на медосни растенија и истите да ги распредели на пчеларите од Општина Валандово.

#### Член 4

Фактурата за извршената набавка да се плати од програма АО-Совет на општина, подставка 464990 Други трансфери..

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/10 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за лекување на Димов Никола од с.Иловица, Општина Босилово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства за лекување на Димов Никола од с.Иловица, Општина Босилово, што Советот на Општина

Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/13 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување на средства за лекување на Димов Никола од с.Иловица, Општина Босилово

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 6.000,00 денари за лекување на Димов Никола набавка на медосни растенија за потребите на пчеларите од Општина Валандово.

#### Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма ДО-Градоначалник, подставка 464990 Други трансфери на име на Димов Никола со ЕМБГ 3010958460003 на сметка 210501577203365 депонент НЛБ Банка.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/11 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија за печатење на книга „Гевгелиско-Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за одобрување на средства на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија за печатење на книга „Гевгелиско-Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на

шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/14  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на 26.02.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за одобрување на средства за печатење на книга „Гевгелијско Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово“ на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија

#### Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 6.000,00 денари за печатење на книга „Гевгелијско Валандовски говор во говорното подрачје Гевгелија и Валандово“ на авторот Трајко Аврамов од Гевгелија

#### Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 464990 Други трансфери на име на Трајко Аврамов на сметка 200000660081403 депонент Стопанска Банка.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/12 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на Одлуката за покренување на иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за покренување на иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/15  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член член 27 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), член 11 и 12 од од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17), член 36 став 1 точка 4, член 62 во врска со член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 11 и точка 38, член 45 и 47 став 1 во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

за покренување на иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука, се покренува иницијатива за основање на Општински солидарен фонд Валандово.

#### Член 2

Иницијативата за основање на Општински солидарен фонд се покренува со цел, материјално да им се помогне на социјално најзагрозените категории на граѓани и на граѓани на кои им е потребна поголема парична помош за лекување во странство.

#### Член 3

Општинскиот солидарен фонд ќе се формира како посебен правен субјект, во согласност со одредбите од Законот за здруженија и фондации, со негов упис во Централениот регистар на Република Македонија.

#### Член 4

Се задолжува Градоначалникот на Општина Валандово да ги координира активностите потребни за основање и регистрирање на Општински солидарен фонд.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/13 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за определување на режим на сообраќај на улици во град Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за определување на режим на сообраќај на улици во град Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/16  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 348 став 1, став 2 алинеја 6 и став 6 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр.169/15, 226/15, 55/16 и 11/18), член член 62 во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45, член 47 став 1 во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за определување режим на сообраќај на улици во град Валандово

#### Член 1

Со оваа Одлука, за време на пазарен ден (среда), се определува еднонасочен режим на сообраќајот на дел од улиците „Иво Лола Рибар“ и „Маршал Тито“, со право на движење на возилата по улицата „Иво Лола Рибар“ од раскрсницата со улицата „6-ти Ноември“ во правец на градскиот пазар до раскрсницата помеѓу улиците „Маршал Тито“ и „Вардарска“.

Еднонасочниот режим на сообраќајот ќе биде со времетраење од 06,00 до 15,00 часот.

#### Член 2

Заради безбедност на учениците, на улицата „6-ти Ноември“, на двете страни пред влезот во ООУ „Јосип Броз Тито“, ќе се постават забавувачи на сообраќајот „лежечки полицајци“.

#### Член 3

Согласно со определениот режим на сообраќајот со оваа Одлука, за безбедно одвивање на истиот, претходно да се регулира сообраќајот со поставување на соодветни сообраќајни знаци.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/17 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за пренесување на вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште Општина Валандово на ЈКП „Комунален сервис“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за за пренесување на вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште Општина Валандово на ЈКП „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/17  
28.02.2018 год.  
Валандово

Градоначалник  
на Општина Валандово  
Перо Костадинов

Врз основа на член 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/96, 6/2002,40/2003,49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 32 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на РМ“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член 2, член 5, член 8 и член 9 став 2 од Законот за комуналните дејности (95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 8 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 30 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден .26.02.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

за пренесување на вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место Брајковци, Балинци, Марвинци и Грчиште Општина Валандово на ЈКП „Комунален сервис“ Валандово

**Член 1**

Со оваа Одлука, се пренесува вршењето на комуналните дејности од јавен интерес во населеното место с.Брајковци, с.Балинци, с.Марвинци и с.Грчиште, Општина Валандово на ЈКП „Комунален Сервис“ Валандово.

**Член 2**

Пренесување на комуналните дејности подразбира отстапување на управувањето со системите за снабдување на населените места со вода за пиење, отстапување на управувањето со системите за прифаќање и одведување на отодните води онаму каде што се изградени, отстапување на одржувањето на јавната чистота и собирањето, транспортирањето и постапувањето со комуналниот цврст и технолошки отпад.

**Член 3**

За пренесувањето на комуналните дејности опишани во оваа Одлука, жителите на месните заедници ќе бидат информирани на собир со граѓаните од овие населени места.

**Член 4**

За отстапување на комуналните дејности ќе се формира комисија составена од претставници на Месната заедница, Јавното комунално претпријатие и општината. Комисијата ќе ја формира Градоначалникот на Општина Валандово.

**Член 5**

За отстапувањето на комуналните дејности на Јавното комунално претпријатие „Комунален сервис“ Валандово ќе се состави записник за секое населено место посебно.

**Член 6**

Со преземањето на вршењето на комуналните дејности, ЈКП „Комунален Сервис“ Валандово ќе ги превземе и обврските и побарувањата кои ги имаат месните заедници по овој основ, како и лицата кои ги вршат овие дејности.

**Член 7**

Доколку со пребивањето на обврските и побарувањата, остане неизмирен долг, потребните средства ќе бидат обезбедени преку Буџетот на општината и ќе бидат трансферирани на ЈКП „Комунален Сервис“ Валандово.

**Член 8**

ЈКП „Комунален Сервис“ Валандово е должно за вршењето на комуналните работи од јавен интерес, да утврди цени на чинење за секое населено место и да води посебно сметководство за секое населено место.

**Член 9**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/24 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Одлуката за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план**

**СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/18 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за води („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08,06/09,161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 | 52/16), член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на шесттата редовна седница одржана на ден 26.02. 2018 година донесе

**ОДЛУКА**

**за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план**

**Член 1**

Со оваа Одлука се определува ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места во Општина Валандово во градежниот опфат на Урбанистичкиот план, а заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците.





**Член 2**

Ширината на крајбрежниот појас на водотеците во населени места изнесува 5,5 метри од крајната линија на водотекот.

**Член 3**

Одлуката ќе се применува при донесување, изменување и дополнување на одлуки за донесување урбанистички планови за село.

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/25 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за донесување на Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација

**СЕ ОБЈАВУВА**

Одлуката за донесување на Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација, што Советот на Општина Валандово ја донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/19 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 73, став 4 од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 21, став 1, точка 7 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

**ОДЛУКА**

за донесување на Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација

**Член 1**

Со оваа Одлука се донесува Програма за градба која не е предвидена со урбанистички план односно урбанистичко планска документација – повеќе наменско игралиште на КП 1819 и КП 1820/1 КО Јосифово, со технички број 03-15, изготвена од ДПТУИ “ИДЕА-КОНСАЛТИНГ” ДООЕЛ Струмица.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-25/28 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА**

Решението за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/20 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 6, во врска со член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29, во врска со член 15 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на општина Валандово на Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 28.02.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Програмата за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово за 2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-25/19 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/21 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата “25-ти Мај“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата “25-ти Мај“ Валандово за 2018 година, на која Управниот одбор на Ј.О.У Дом на културата “25-ти Мај“ Валандово има дадено согласност со Одлука бр.02-10/4 од 02.02.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-25/20 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за давање согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за давање согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/22 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 став 1 точка 6, во врска со член 22 став 1 точка 4 и член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29, во врска со член 15 став 1 точка 4 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година, усвоена од Управниот одбор на претпријатието, со Одлука бр.02-72/2 од 20.02.2018 година..

2.. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/23 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на

Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово

**СЕ ОБЈАВУВА** Решението за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25 Мај“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/23 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 38 во врска со член 25 став 2 од Законот за културата (“Службен весник на РМ” бр.31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа Дом на културата “25 Мај” Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Одлуката со која се врши изменување и дополнување на Статутот на Јавната Општинска Установа Дом на културата “25 Мај” Валандово бр.02-198/2 од 08.12.2005 година, која Управниот одбор на Јавната Општинска Установа Дом на културата “25 Мај” Валандово ја има донесено на седницата одржана на ден 02.02.2018 година под бр.02-10/2;

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-25/21 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 30.06.2017 година

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/24 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Перо Костадинов

Советот на Општина Валандово, на шесттата редовна седница одржана на ден 26.02.2018 година, расправаше по Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 31.12.2017 година, па врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 30.06.2017 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2017 година до 31.02.2017 година, на вкупно остварени приходи од 177.527.772,00 денари, односно 55,38% од планираните приходи и на извршени расходи од 174.503.653,00 денари, односно 54,43% од планираните расходи.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-25/2 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе



Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2017 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2017 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/27 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година**

**СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година.

Бр.09-296/28 Градоначалник  
28.02.2018 год. на Општина Валандово  
Валандово Пери Костадинов

Советот на Општина Валандово, на шесттата редовна седница, одржана на ден 26.02.2018 година, расправаше по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година при што врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, донесе:

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2017 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-25/16 Совет на општина Валандово  
26.02.2018 год. Претседател  
Валандово Владимир Марков